

Прашања од акционерите

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието.

Акционерското друштво одговара на поставените прашања доколку тоа не е во спротивност со доверливоста во работењето, принципите и деловната тајна, како и деловните интереси на друштвото.

Акционерското друштво може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. Акционерското друштво може да одговори директно на акционерот или да ги објави одговорите на поставените прашања на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

Прашањето акционерот го доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

Заедно со доставеното прашање акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице се приложува:

- Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
- Копија од важечка лична карта или пасош

2. За акционер правно лице се приложува:

- Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена
- Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал не постара од седум дена
- Копија од важечка лична карта или пасош на законскиот застапник

Прашањето во писмена форма заедно со документите за идентификација мора да биде примено во АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик за одржување на Годишното собрание.

Адреса на која се доставуваат прашањата:

АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје
Булевар 3-та Македонска бригада бб
1000 Скопје
Одбор на директори
Со назнака "За Годишно собрание 2021 година"